

- соработката со соодветните комисии на другите земји и
- разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

21. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања,
- иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела,
- предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието,
- извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот,
- основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај,
- имунитетот на пратениците и
- други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/11).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2016/1

26 мај 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2452.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 223 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и работата на постојаните делегации на Собранието на Република Македонија во меѓународните парламентарни собранија, повремените делегации, пратеничките групи за соработка со други парламенти и други облици за остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собранието).

I. Постојани делегации во меѓународните парламентарни собранија

Член 2

Се основаат следниве постојани делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија (во натамошниот текст: делегации):

- Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ),
 - Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ),
 - Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО) и
 - Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот) и
 - Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСИЕ).
- Делегациите се основаат заради учество во работата на меѓународни парламентарни собранија, застапување и остварување на државните и надворешно-политичките интереси и приоритети.

Член 3

Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца члена и тројца заменици-членови на Делегацијата.

Акредитивите на членовите и замениците-членови на Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа ги издава претседателот на Собранието на Република Македонија, најдоцна седум дена пред започнувањето на редовното годишно заседание на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на овој член не може да се отповика, освен во случаите наведени во актите на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Член 4

Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и тројца заменици членови.

Член 5

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест члена.

Делегацијата се состои од пратеници од различен пол.

Член 6

Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици-членови.

Член 7

Делегацијата во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици-членови.

Член 8

Делегацијата во Парламентарното собрание на Медитеранот се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици-членови.

Член 9

Делегација во Парламентарното собрание на Пропесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата, четири члена и четири заменици-членови.

Член 10

Делегациите определуваат членство, односно учество на нивните членови во раководните тела, комисиите, другите работни тела и облици на дејствување на меѓународните парламентарни собранија.

Член 11

Во делегациите за кои, во согласност со оваа одлука, не се определуваат заменици-членови, во отсуство на член на делегацијата, се определува заменик за определена активност.

Заменикот од ставот 1 на овој член го определува пратеничката група на којашто и припаѓа членот кој се заменува, за што координаторот на пратеничката група навремено го известува шефот на соодветната делегација.

Во случај на спреченост на шефот на делегацијата тој определува член на делегацијата кој ќе ги врши работите на шеф на делегацијата за определена активност.

Член 12

Делегациите работат во согласност со актите на Собранието и актите на меѓународните парламентарни собранија чиишто членови се.

Член 13

Право на учество во активностите на меѓународните парламентарни собранија по истекот на мандатот на Собранието, а до избор на нова делегација, имаат делегациите во меѓународните парламентарни собранија во чии акти тоа изречно е утврдено.

Член 14

Во врска со прашањата кои се разгледуваат во меѓународните парламентарни собранија и други активности во кои делегациите учествуваат, делегациите соработуваат со надлежните работни тела на Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и институции.

Во врска со актите и активностите на меѓународните парламентарни собранија чии членови се, делегациите можат да покренат разгледување на одредени прашања на седници на работните тела на Собранието и на седници на Собранието и во врска со нив да покренуваат иницијативи за донесување на закони, декларации, резолуции, препораки, одлуки и други акти.

Делегациите го информираат Собранието и надлежните органи на државната управа, за донесените акти на меѓународните парламентарни собранија и, кога тоа е потребно, предлагаат преземање на соодветни активности заради нивно остварување.

Член 15

Делегациите ги информираат претседателот и потпретседателите на Собранието, како и координаторите на пратеничките групи за рамковната програма на нивните активности за идната година најдоцна до 1 декември во тековната година.

II. Повремени делегации

Член 16

Заради остварување на соработка со меѓународни парламентарни собранија во кои Република Македонија не е член или учествува на други активности од областа на меѓународната соработка, се основаат повремени делегации на Собранието.

Член 17

Составот на повремени делегации го определува претседателот на Собранието со потпретседателите и координаторите на пратеничките групи.

Член 18

За работата на повремените делегации соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука.

III. Пратенички групи за соработка со други парламенти

Член 19

Заради остварување на билатерална парламентарна соработка се основаат пратенички групи за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: пратенички групи).

При основањето на пратеничките групи се поаѓа од изразените заемни интереси за остварување и развој на соработка меѓу парламентите.

Пратенички групи можат да се основаат за соработка со парламенти на една или на повеќе држави.

Член 20

Пратеничките групи имаат претседател и најмногу осум члена.

Член 21

Пратеничките групи дејствуваат преку остварување средби со пратеничките групи, односно делегации на соодветните парламенти, размена на мислења, заемна соработка во активностите во меѓународните парламентарни собранија и други начини на дејствување.

Пратеничките групи го следат и поттикнуваат развојот на севкупните односи меѓу Република Македонија и соодветната држава и остваруваат средби со претставниците на соодветните држави во Република Македонија.

Член 22

Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија, со надлежните работни тела на Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и институции.

IV. Други облици на остварување на меѓународната соработка

Член 23

Заради учество во Парламентарното собрание на Франкофонијата, пратениците кои говорат француски јазик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основаат секција на Собранието во Парламентарното собрание на Франкофонијата (во натамошниот текст: Секцијата).

Секцијата донесува правила со кои се уредува работата на Секцијата, нејзините тела и на делегацијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата.

Член 24

Конститутивната седница на Секцијата ја свикнува претседателот на Собранието.

Член 25

За работата на делегацијата на Секцијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука.

V. Заеднички одредби

Член 26

Во составот на постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи за соработка со други парламенти се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од пратеничките групи и независните пратеници, како и соодветна застапеност на пратениците од различен пол.

Во постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија се избираат пратеници кои знаат еден од службените јазици на соодветните парламентарни собранија.

Член 27

При определувањето на составот на повремените делегации се води сметка за карактерот на организацијата, односно активноста во која учествува делегацијата, како и во најголема можна мера, за соодветната застапеност на пратениците од пратеничките групи, независните пратеници, како и застапеноста на пратеници од различен пол.

Член 28

Заради остварување на нивните активности, делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка се координираат со Министерството за надворешни работи, а можат да бараат информации и други материјали и од други надлежни државни органи.

Член 29

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка го информираат Собранието за нивните активности и поднесуваат извештај до претседателот на Собранието.

Член 30

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка ги информираат средствата за јавно информирање за нивните активности.

Член 31

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка по потреба одржуваат состаноци.

Член 32

Стручните работи за делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка ги вршат секретарите на делегациите од редот на вработените во Службата на Собранието, а по потреба се формираат и секретаријати.

Во врска со активностите на делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка секретарите, односно секретаријатите од ставот 1 на овој член, соработуваат со секретаријатите на меѓународните парламентарни собранија, соодветните служби на други парламенти, други меѓународни организации и институции, како и со надлежни државни органи во Република Македонија.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/11).

Член 34

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2107/1
26 мај 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2453.

Врз основа на членот 7 од Законот за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност („Службен весник на Република Македонија“ број 86/12) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еднаесет члена на Комисијата за верификација на фактите.

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Република Македонија, со висок личен и професионален интегритет, пријавите со наведените документи во точката 4 на оваа одлука да ги поднесат до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Член на Комисијата не може да биде лице кое е член на орган на политичка партија, ниту лице кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеци или ако му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност и должност и лице кое во периодот утврден во членот 4 од Законот за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност било претседател на државата, претседател и потпретседател на Собранието на Република Македонија, претседател и член (министер или заменик министер) на Владата на Република Македонија, вработен во органите за државна безбедност, или избрани лица кои претходно работеле или работат во институции кои согласно со Законот се задолжени да соработуваат со Комисијата.

4. Заинтересиранот кандидат треба да достави:

- пријава,
- Уверение за државјанство,
- биографија за движење во службата, односно професијата,
- документ од надлежен орган дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеци,
- документ од надлежен орган дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност и должност,
- изјава со која свесно и одговорно тврди дека не соработувал со органите на државната безбедност и
- изјава со која лицето потврдува дека не е член на орган на политичка партија и дека во периодот од 2 август 1944 година до 1 септември 2006 година, не било претседател на државата, претседател и потпретседател на Собранието на Република Македонија, претседател и член (министер или заменик министер) на Владата на Република Македонија, вработен во органите за државна безбедност, или избрани лица кои претходно работеле или работат во Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, Воената служба за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана, Агенцијата за разузнавање и Државниот архив на Република Македонија.